



ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ АД Скопје

Годишен извештај за работењето
за **2024** година

Содржина:

1. Општи информации	3
2. Општо економско опкружување	5
3. Деловна политика и клучни стратегиски цели	11
4. Информатичка технологија	12
5. Организациона структура	13
6. Корпоративно управување	15
7. Внатрешна и надворешна ревизија	16
8. Опис и управување со ризици	17
9. Анализа на работењето, финансиска резултат и финансиска положба	18
10. Прилози:	32
- Прилог 1: Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)	
- Прилог 2: Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	
- Прилог 3: МС Маргина на солвентност	
- Прилог 4: КС Пресметка на капитал	
- Прилог 5: ВТР Вложувања на средства кои ги покриваат техничките резерви	

1. Општи податоци

Назив на друштвото	Друштво за осигурување ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ АД Скопје
Седиште на друштвото	ул.Пиринска 23, 1-1-5 Скопје
Контакт	Телефон: +389 2 3215 515, Факс: +389 2 3215 517
Бев страна	www.grawe.mk
Е-адреса	info@grawe.mk
Дата на основање	08.03.2003 година
Упис во централен регистар	25.09.2019 година, деловоден број 35020190021440
Матичен број	5737796
Даночен број	4030003470874
Основен капитал на друштвото	513.701.748 МКД (8.359.000 Eur)
Број на акции	8.359
Сопственост	Приватна
Големина на субјект	Голем
Дејност на друштвото по стандардна класификација	Неживотно осигурување 65,12
Трансакциски сметки	Комерцијална Банка АД Скопје: 300000001641470 Про кредит Банка АД Скопје: 380100752500109 Халкбанк АД Скопје: 270057377960195 НЛБ Тутунска Банка АД Скопје: 210057377960188 Шпаркасе Банка АД Скопје: 250001002384822 Стопанска Банка АД Скопје: 200001097051756 УНИ Банка АД Скопје: 240020000231761
Овластен ревизор	Мур Стивенс ДОО – Скопје Адреса: св Кирил и Методиј бр.20, 1000 Скопје Датум на именување: 13.03.2024

Хронолошки развој на друштвото

Основање на Друштвото: 08.03.2003 година од страна на единствениот основач - Институт за осигурување ИНСИГ Ш.А Тирана Р. Албанија

Во Јули 2019 година дојде до промена на сопственичката структура на Друштвото. Имено, *Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft* со седиште на ул.Herrengasse 18-20, 8010 Graz Austria, стана сопственик на 100% од акциите на Друштвото, со што стана нов единствен акционер.

Друштвото перзистира на Македонскиот пазар како Друштво за осигурување ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ АД Скопје со единствен Акционер *Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft* со седиште Graz Austria.

Односи со акционерите

За финансиските односи со поврзаните субјекти податоците се вклучени во белешките кон финансиските извештаи.

Основачки влог

На 31 декември 2024 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 8.359 обични акции со номинална вредност од 1,000 ЕУР по акција. Секоја акција има право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно стечајната маса.

	% од акциите со право на глас
Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft	100%
	100%

	2024	Бр.на акции 2023	Запишан капитал во денари 2024	2023
Состојба на 1 јануари	8.359	8.359	531.701.748	531.701.748
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	8.359	8.359	531.701.748	531.701.748

Друштвото за осигурување ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ АД Скопје има мрежа на продажни места филијали и тоа вкупно 43 распространети низ градовите во Р. Северна Македонија.

На 31 декември 2024 Друштвото има 93 вработени (2023: 94 вработени).

Структурата на вработените, од аспект на степенот на образование и распореденост по функции во Друштвото е следна :

Број на вработени по кадровска структура (состојба на последниот ден од Периодот)						
100	101	102	103	104	105	106
ДР	МР	ВСС	ВШС	ССС	НСС	Вкупно
0	2	56	0	34	1	93

Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето преку следните класи на осигурување:

Класа 1: Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода

Класа 3: Осигурувањето на моторни возила (каско)

Класа 5: Осигурувањето на воздухоплови (каско)

Класа 7: Осигурувањето на стока во превоз (карго)

Класа 8: Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди

Класа 9: Други осигурувања на имот

Класа 10: Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила.

Класа 11: Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови

Класа 12: Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти

Класа 13: Општо осигурување од одговорност

Класа 18: Осигурување на туристичка помош (здравствено патничко осигурување)


Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Надзорниот Одбор на 24 Февруари 2025 година.

2. Општо економско опкружување

Растот на глобалната економска активност во вториот квартал од 2024 година е релативно стабилен, при натамошно забавување на инфлацијата и соодветно постепено олеснување на монетарните услови. Геополитичките тензии и натаму постојат и претставуваат еден од клучните ризици за економските изгледи.

Најновите макроекономски проекции за периодот 2024 – 2027 година упатуваат на малку послаб раст на македонската економија за оваа и за следната година, во споредба со априлските согледувања, а на среден рок оцените за растот се непроменети. Така, во 2024 година се очекува раст од 2,3%, што претставува надолна ревизија во однос на априлската оцена за раст од 2,6%, при малку послаб раст во првата половина од годината. Се очекува дека домашната економија ќе расте и во 2027 година со слична динамика од околу 4%, при произвесен амбиент и поголема склоност за потрошувачка и инвестиции. Ризиците за растот и натаму се нагласени и претежно надолни.

Инфлацијата ќе забавува до крајот на периодот на проекциите. Најновите оценки го потврдуваат априлското согледување за просечна стапка на инфлација од 3,5% во 2024 година. За следната година се очекува стапка на инфлација од 2,5% за 2025 година, што е мала нагорна ревизија во однос на април, при оценки за поголема инерција кај дел од ценовните категории. На среден рок, во периодот 2026 – 2027 година инфлацијата се очекува да се сведе на историскиот просек од 2%.



Во однос на очекуваната патека на стапката на инфлација, домашните и меѓународните институции предвидуваат надолен тренд на растот на потрошувачките цени во наредниот период. Слични се и очекувањата на анкетираниите економски аналитичари искажани во рамките на Анкетата за инфлациските очекувања и очекувањата за движењето на реалниот БДП, спроведена во септември 2024 година, според која тие предвидуваат дека стапката на инфлација ќе се сведе до нивото од 3,6% во 2024 година, 2,9% во 2025 година и 2,4% во 2026 година, во согласност со очекувањата за поумерени ценовни притисоци поради постепено стабилзирање на цените на храната и енергентите, мерките што се преземаат од носителите на политиките, како и забавувањето на странската инфлација.

Проекции и очекувања за стапката на инфлација

	2024	2025	2026
Економски аналитичари	3.6	2.9	2.4
ММФ	3.3	2.3	2.0
Консензус форкаст	3.6	2.7	
Министерство за финансии	3.5	2.2	2.0
НБРСМ	3.5	2.5	2.0

Извор: Анкета за инфлациските очекувања и очекувањата за движењето на реалниот БДП, септември 2024 година; ММФ, Светски економски преглед, октомври 2024 година; Консензус форкаст, септември 2024 година; Министерство за финансии, Фискална стратегија на Република Северна Македонија за 2025-2029 година, септември 2024 година; и НБРСМ, октомври 2024 година.

Како најзначајни промени кои се однесуваат на економската активност може да ги издвоиме следниве:

- Економската активност во К-3-2024 забрза, притоа забележувајќи реален раст од 3,0% на годишна основа, по растот од 2,8% во претходниот квартал, со што
- Просечниот економски раст во првите три квартали од 2024 година изнесува 2,6%;
- Бројот на вработени во К-3-2024 е повисок за 0,8% во однос на истиот квартал од 2023 година. Бројот на невработени во К-3-2024 се намали за 3,7%, што резултираше со намалување на стапката на невработеност на 12,3%;
- Просечната нето-плата во К-3-2024 изнесува 41.212 денари и бележи раст од 11,9% на номинална основа, односно 9,0% на реална основа споредено со нето-платата во К-3-2023;
- Во К-3-2024, вкупните буџетски приходи се повисоки за 18,0%, а вкупните буџетски расходи за 13,1% споредено со истиот квартал од 2023 година;
- Стапката на инфлација во К-3-2024 изнесува 2,6% на годишна основа;
- Вкупниот депозитен потенцијал на банките во К-3-2024 се зголеми за 2,0% на квартална основа;

- Во К-3-2024 е забележан пад на извозот на стоки за 2,9%, додека увозот на стоки забележа пад од 1,8% на годишна основа, со што вкупната надворешнотрговска размена изразена во евра забележа пад од 2,3%.

Друштвото своите активности ги извршува само на пазарот во Р. Северна Македонија па во таа смисла економското опкружување кое треба да биде анализирано е Македонскиот пазар и куповната моќ на нашите граѓани.

Друштвото во текот на 2024 година, своето работење односно дејноста ја спроведуваше следејќи ги сите економски сигнали од надворешното окружување.

Постигнатите цели од нашето работење во 2024 година, упатуваат на грижа за рационално и наменско користење на расположливите средства, динамична усогласеност на изворните приходи и други приливи и зајакнато управување со ликвидноста на краток и среден рок. Вложувавме напори за одржување на довербата, охрабрувајќи ги коминтентите да продолжат со соработка со Друштвото.

3. Деловна политика и цели на Друштвото

Друштвото ја заснова својата деловна политика врз основа на статутот на Друштвото, Законот за супервизија на осигурување и други законски и подзаконски акти кои ја регулираат осигурителната дејност. Целта на деловната политика на Друштвото е да се позиционира на осигурителниот пазар како современа и пазарно ориентирана компанија, која нуди комплетни услуги со беспрекорни стандарди и содржини.

Главни цели на Друштвото се остварување на нето-добивка преку извршување на дејноста осигурување, како и преку пласирање или инвестирање на средства, задоволување на сите обврски кон клиентите и другите корисници на осигурувањата, како и успешно раководење, едуцирање и усовршување на вработените и на другите вклучени што го застапуваат Друштвото.

Главните насоки на дејствувањето на Друштвото за исполнување на главните цели ќе бидат:

- максимална присутност на пазарот на осигурување, парите и капиталот;
- проширување на портфолието на осигурување и зголемување на квалитетот на портфолието;
- зголемување на квалитетот на услугите во осигурувањето;
- релативно смалување на трошоците на работење;
- оптимално пласирање на вишокот на ризик во реосигурување заради зачувување на стабилноста на портфолието;
- ефикасно прибирање, користење, пласирање, инвестирање и вложување на финансиските средства со оптимална нивна сигурност и адекватна евиденција;
- одржување на ликвидност и солвентност;
- унапредување на вкупната организација на Друштвото,
- како и на технологијата на работењето.

Стратегиски насоки на развој:

- континуиран, динамичен и стабилен развој со зголемување на економската сила на Друштвото базиран на трајно позитивен финансиски резултат во работењето;
- одржување на трајна совентност и ликвидност над просекот на пазарот на осигурување во Република Северна Македонија;
- постојано унапредување на ефикасноста и на рационалноста во користењето на средствата за осигурување, унапредување на организацијата на работа, без нарушување на секојдневното работење на друштвото;
- намалување и постепено елиминирање на субјективните, како и намалување на зависноста од објективните фактори што влијаат врз растот и развојот на осигурувањето во Друштвото;
- соодветно развивање на стручноста, работните навики и креативните способности на работниците во Друштвото, со што ќе се влијае врз унапредување на квалитетот на работењето.

Врз основа на изнесените цели и правци на развој, особено ќе се води грижа за остварување на следните критериуми во успешноста на работењето:

- оптимален позитивен финансиски резултат во однос на вкупниот приход и особено во однос на премијата за осигурување;
- одржување на нивото на техничкиот резултат што овозможува позитивен финансиски резултат, односно нето-добивка стимулативна за акционерите;
- ефикасност во обработката на штети, односно бројот на решените штети во однос со бројот на пријавени;
- релативно смалување на трошоците на работење во однос на вкупниот приход;
- зголемување на премијата по вработен во Друштвото;
- зголемување на остварениот приход од инвестирање на расположивите средства за пласман и инвестирање.

При креирање на деловната политика и план за наредните години на Друштвото секогаш ги има во предвид основните цели од стратегијата за развој:

- Раст на премија
- Прифитабилност (одржливост)
- Поврат на капиталот (ROE)
- Иновативност
- Ефективно управување со трошоците
- Конзервативно инвестирање

Друштвото особено ќе води сметка за својата ликвидност, законски дозволеното покрите на техничките резерви и ажурно извршување на сите доспеани и идни обврски. Во своето работење Друштвото ќе се придржува до сите економски, осигурителни и актуарски начела за успешно работење, како и на сите законски и други нормативни акти (инструменти на работа) што го регулираат осигурителното покрите.

Мисија

Со одговорно и стручно изведување на осигурувањето, со потполна заштита на нашите осигуреници и управување со нивните ризици, остваруваме посигурна и побогата иднина за нашите клиенти, сопственици и вработени. Со зголемени активности за афирмација на општествената одговорност на локално ниво, придонесуваме кон развојот на општествената одговорност.

Визија

Зголемениот углед на Друштвото во очите на клиентите, вработените, акционерите и општествената заедница се примарни услови на нашата визија за успешно работење. Затоа мораме да останеме стабилна осигурителна компанија, компанија со препознатлив бренд на доверба, лојалност, ефикасност и високо утврдени стандарди на квалитет на производите. Поактивен пристап со клиентите, ќе воспостави поквалитетни односи градејќи ја нивната трајна доверба. Со вложување во развој на осигурителните производи, знаење, информатичка технологија, вработени, сакаме да станеме носители на развојот на локалниот пазар.

4. Технологија и заштита на лични податоци

Основна функција на Службата за информатичко комуникациски технологии во Граве Неживот АД Скопје е сервис и поддршка на бизнисот во ефикасно и успешно реализирање на поставените планови и стратегии на друштвото, во рамки на генералната стратегија на Групација Граве и спроведување на корпоративските процеси и процедури. Службата за информатичко комуникациски технологии во Граве Неживот АД Скопје е поставена според потребите на деловните процеси во друштвото и има за цел навремено, точно и комплетно процесирање на информации и документи релевантни во работењето на друштвото.

Друштвото го следи трендот на технологијата и информатичката технологија па така во таа смисла опремени сме со висококвалитетна технологија која ги поддржува програмите за on-line пријава на штети, посебен програм за обработка на штетите, програм за следење на судските предмети како и посебни програми за финансии.

ГРАВЕ Неживот АД Скопје има правилници како интерни акти и воспоставено односно преземени се соодветно техничко организациони мерки за заштита на лични податоци и нивната обработка и тоа Серверите се поврзани во енергетска мрежа преку уред за непрекинато напојување, лозинките се менуваат на 90 дена и должината на лозинките е минимум 12 карактеристики, по 3 неуспешни обиди за поврзување системот се блокира, по изминување на 15 минути неактивност постои автоматско одјавување односно се заклучува десктопот. Се користи хардверска и софтверска заштита мрежна бариера помеѓу локална и надворешна мрежа, инсталирани се програми за антивирус, антиспајвер и антиспам заштита, интернет конекцијата е заштитена со мрежна бариера. Само администраторот на базата на податоци има директен пристап до базата во која се наоѓаат податоците, постојат лозинки за итни ситуации постои бекап документирана стратегија и многу други преземени технички мерки.

Службата за информатички технологии делува во правец на:

- Целосна достапност на ИТ сервисите;
- Техничка и апликативна поддршка на корисниците на информациските системи;
- Унапредување и имплементација на апликативен софтвер;
- Анализа и моделирање на деловни процеси по поединечни подрачја на работењето,
- Одржување на инфраструктура (сервери, виртуализација, складирање на податоци, логичко умрежување, управување со ресурси), системски сервиси (AD/DNS/File/Print), безбедност (пристап на корисници, AV, backup, disaster recovery), фиксна и мобилна телефонија;
- Примена на ИТ политика за безбедност според Правилникот за минимални стандарди на АСО и според безбедносните стандарди на Групација Граве

5. Организациона структура


ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ А.Д. Скопје на 31.12.2024 година има вкупно 93 вработени (2023: 94 вработени) и 25 застапници во осигурување согласно регистарот на застапници на Друштвото. Друштвото со својата организациона структура прецизно ги дефинира правата и одговорностите на сите вработени, како и линиите на контрола и проверка при секојдневното извршување на задачите, со присутна одговорност за ефикасно и ефективно управување.

ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ А.Д. Скопје располага со квалификуван кадар од областа на осигурувањето, правото, економијата, кој се стреми за нудење на поголем квалитет на услугите за осигурување, востановување воедначена пракса за постојните пакети на осигурување што ќе значи чување на традиција но и воспоставување на нови новини и новитети во осигурувањето како би биле интересни и конкурентни на пазарот.

Во текот на 2024 година вработените присуствуваа на обуки од различни области со што се поттикнува нивниот личен развој и стручни знаења.

За ефикасно и квалитетно извршување на стручни, административни и други работи и работни задачи во Друштвото се организирани соодветни организациони облици и тоа:

2024



Вработени во дирекција вкупно 27
Вработени во подружници вкупно 66
Вкупно вработени 93

6. Корпоративно Управување

Друштвото за осигурување ГРАВЕ неживот АД Скопје воспоставува двостепен систем на управување Надзорен и Управен одбор организирани согласно одредбите на Законот за трговски друштва и Законот за супервизија на осигурувањето.

Управувачкиот модел е претставен преку Управниот одбор составен од 3 члена кои поседуваат одобрение согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Надзорот над работењето на Друштвото се реализира преку Надзорниот Одбор кој брои 3 члена.

Во Друштвото како самостојна и независна единица функционира и внатрешен ревизор кој согласно законските барања извештај за своето работење дава до Надзорниот одбор на Друштвото.

Овластен внатрешен ревизор на Друштвото е Велика Пешова.

Членови на надзорен одбор :

1. **Отмар Едерер**, Председател на Надзорен одбор, со мандат од 5 години од 17.07.2023 год., роден на 27.01.1951 год. со живеалиште во Грац , Р.Австрија - доктор на економски науки,
2. **Марко Микиќ**, член на надзорен одбор од 07.11.2022 год, роден на 18.01.1955 год. во Марибор , Р.Словениа – градежен инженер и дипломиран економист,
3. **Ранко Ковачевиќ**, независен член на надзорен одбор 17.03.2021 год, роден на 25.01.1955 год. со живеалиште во Белград, Р.Србија – економист.

Членови на Управен одбор :

1. **Елизабета Божиновска**, Претседател на Управен Одбор, со мандт од 5 години од 11.07.2022 год., родена на 17.10.1967 год. во Скопје, Р. Северна Македонија - дипломиран правник,
2. **Селаудин Имами**, член на Управен Одбор, со мандат од 5 години од 26.12.2022 год., роден на 12.08.1975 год. во Дебар, Р. Северна Македонија - дипломиран економист,
3. **Ненад Стаменков**, член на Управен Одбор, со мандат од 5 години од 05.07.2023 год., роден на 21.07.1988 год. во Скопје, Р. Северна Македонија - дипломиран инж.по информатика

Од страна на Собранието на Акционери на Друштвото, Надзорниот и Управниот одбор во 2024 година се одржани следниве седници:

- Собранието на Акционери на Друштвото одржало 1 седница,
- Надзорниот Одбор на Друштвото одржал 6 седници,
- Управниот Одбор на Друштвото одржал 24 седници, покрај одлуките донесени за тековното работење на Друштвото.

Во рамките на своите овластувања, во деловната 2024 година Управниот одбор презеде голем број на активности, пред се преку донесување одлуки, акти и издавање исправи со кои се утврдуват и се уредуваат деловните политики и стратегии во работењето. При донесувањето на одлуките Управниот одбор соодветно ги следеше и ги применуваше одредбите од позитивните прописи. Управниот одбор ги презеде сите неопходни подготвителни дејствија поврзани со функционирањето на внатрешната ревизија и на органот на надзор. Навременото информирање на Надзорниот одбор обезбеди оперативна функционалност и конкретна ефективност. Во периодот што измина Управниот одбор обезбеди безрезервна поддршка на организациските единици и на вработените. Сите членови на Управниот одбор дадоа адекватен и значителен придонес во функционирањето на одборот.

Согласно член 384 од Законот за Трговски Друштва, примањата во Р.С. Македонија на членовите на Надзорниот и Управниот одбор на Друштвото од Друштвото за осигурување ГРАВЕ Неживот АД Скопје се како што следи :

Трошоци за Надзорен Одбор

Трошоците за членовите на Надзорен одбор во текот на 2024 год. изнесуваат 553.537 МКД, (2023: 855.700 МКД).

Трошоци за Управен Одбор

Трошоците за членовите на Управен Одбор во текот на 2024 год. изнесуваат 6.412.612 МКД, (2023: 6.553.656 МКД).

7. Внатрешна и Надворешна Ревизија

Внатрешна Ревизија

Внатрешната ревизија на Друштвото, во согласност со годишниот план за работа, во текот на 2024 година изврши 7 ревизии, со што се опфатија сите клучни функции во работењето на Друштвото. Согласно тоа целосно е реализиран планот за извршување на главните ревизорски активности.

Освен активностите околу вршење на планираните ревизии внатрешната ревизија согласно годишниот план ги вршеше и следните дополнителни активности:

- Консултативни и советодавни услуги,
- Ревидирање на интерни акти на внатрешна ревизија,
- Самопроценка на активноста на внатрешна ревизија,
- Изврши оценка на функционирање на интерните контроли во Служба за ИТ,
- Изготвува квартални извештаи до Внатрешната ревизија на Групацијата,
- Изготвува квартални извештаи до Надзорен одбор,
- Изготвува годишни извештаи за работата на внатрешна ревизија до Надзорен одбор и Собрание на акционери,
- Врши мониторинг на спроведување на дадени препораки и известува за степенот на имплементација на препораките,
- Врши контрола на усогласување на Друштвото за законските и подзаконски прописи и дава насоки и консултации за истото,
- Изготвува на годишни и стратешки планови за внатрешна ревизија врз основа на проценка на ризици во ревизорски универзум и сл.

Надворешна ревизија

Надворешен Ревизор за 2024 година беше Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје, со ЕМБС: 5255414, ЕДБ: 4030998353190 и седиште на ул.Св.Кирил и Методиј бр.20 Скопје.

Ревизорот е избран со одлука на акционерското собрание бр.0201-4931 од 13.03.2023 година. Во согласност со одредбите од Законот за супервизија на осигурувањето, Агенцијата за Супервизија на осигурувањето донесе решение бр.УП1-14-2-124 од 04.04.2024 година, со кое издаде согласност Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје да изврши ревизија на финансиските извештаи за деловната 2024 година.

8. Управување со Ризици

Во текот на своето работење Друштвото е изложено на најразлични ризици, внатрешни оперативни и надворешни ризици. Економската и политичка состојба во државата и во соседните држави, го условуваат работењето во осигурителниот бизнис а со тоа и работењето на Друштвото. Друштвото има воспоставена структура на постојано следење на ризиците и заканите на работењето и следствено на тоа презема разни мерки и активности за намалување, избегнување или пренесување на ризиците.

Друштвото, во своето работење, особено ги идентификува и следи следните ризици:

- Ризици на осигурување кои произлегуваат од договорите за осигурување,

Во оваа група се опфатени следните ризици: ризик од прием во осигурување, ризик од пресметка на премии, ризик од дизајнирање на производ, ризик на штети, ризик на економска средина, ризик на самопридржај, ризик на однесување на осигуреникот, ризик на техничко резервирање. Овие ризици претставуваат можност за претрпување на штети или негативни последици поради неадекватни премиски стапки или технички резерви споредени со превземените обврски, а кои можат да произлезат од флукуациите во зачестеноста и сериозноста на осигурените настани.

- Пазарни ризици

Пазарните ризици се поврзани со нестабилноста на цените на финансиските инструменти и пазарните цени на другите средствта како што се ризик на каматни стапки, правен ризик, имотен ризик, валутен ризик, основен ризик, реинвестициски ризик, ризик од концентрација, ризик на неусогласеност на обврски и побарувања, ризик на промена на вредноста на средствата и обврските.

- Кредитни ризици

Во кредитните ризици се опфатени ризиците кои се поврзани со неизвршување на обврските и промената на бонитетот на издавачот на хартиите од вредност кои осигурителното друштво ги поседува, реосигурителот, посредниците и други деловни пратнери кои имаат обврски кон осигурителната компанија.

- Оперативни ризици

Оперативните ризици ги вклучуваат надворешните фактори, непримена или неуспешна и несоодветна примена на внатрешните процедури, технички грешки предизвикани од човечки фактор како и компјутерските системи.

- Ризик на ликвидност

Во оваа група се опфатени ризици од неможност за подмирување на обврските за плаќање во момент кога доспеваат плаќањата (немање доволно ликвидни слободни средства во однос на доспеаните обврски).

- Ризик на репутација

Можноста на настанување штети или негативни последици поради нарушување на угледот или управување на компанијата (негативен публицитет), што води до губење на довербата на јавноста во ингритетот на компанијата.

- Ризик од инвестирања

Овие ризици се однесуваат на веројатноста за негативни последици или загуби, кои можат да настане во рамките на портфолиото на средства/инвестиции кои ги поседува Друштвото.

Со цел поуспешно реализирање на планираните параметри на Друштвото, воведени се интерни акти и системски контроли, кои имаат за цел ефикасно идентификување и управување со ризиците со кои се соочува Друштвото во секојдневното работење. Поставеноста и организираноста на процесот на континуирано управување со ризиците подетално е опишано во Актот за управување со ризици, кој се ревидира и усвојува на годишно ниво.

Управување со капиталот

Друштвото за осигурување е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамките на кои што врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при нивното извршување.

Пресметката на маргината на солвентност е во согласност со членот 75, став 1, а гарантниот фонд е дефиниран со член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето.

На 31 декември 2024 година Друштвото ги исполнува барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот како и вложувањата на средствата кои ги покриваат техничките резерви.

Друштвото е усогласено со член 77 став 3 точка 2 од Законот за супервизија на осигурувањето за вредноста на капиталот во однос на Гарантниот фонд.

Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	120.438.106
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	
Капитал	VI3	313.312.295
Гарантен фонд*	VI4	184.485.000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	128.827.295
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	192.874.189

	2024	2023
Маргина на солвентност	120.438.106	47.504.397
Гарантен капитал	313.312.295	271.293.510

9. Анализа на работењето, финансиски резултат и финансиска состојба

Продажба - Главни показатели

ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ А.Д. Скопје работи во областа на неживотно осигурување и тоа во следниве класи на осигурување:

Класа	Назив	Датум на издадена дозвола
01	Осигурување од последици на несреќен случај (незгода)	од 2003 година
03	Осигурување на моторни возила (каско)	од 2003 година
05	Осигурување на воздухоплови (каско)	26.05.2004 година
07	Осигурување на стока во превоз (карго)	26.05.2004 година
08	Осигурување на имот од пожар и од природни непогоди	од 2003 година
09	Други осигурувања на имот	15.03.2012 година
10	Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	од 2003 година
11	Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	26.05.2004 година
12	Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти	26.05.2004 година
13	Општо осигурување од одговорност	30.01.2012 година
18	Осигурување на туристичка помош	26.05.2004 година

Друштвото има мрежа на продажни места филијали и тоа вкупно 43 распространети низ следниве градови

1. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Куманово со седиште на ул. 11-ти Октомври, Локалитет Црвен Крст, Парцела 14618, Зграда Бр. 1, Вл. 2, Ст. 7, Приземје,
2. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Тетово со седиште на ул. ЈНА бр.28/4, Тетово,
3. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Тетово 2, со седиште на ул. Мехмед Паша Дарила бр. 115, Тетово,
4. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Тетово 3 со седиште на ул. Љубо Божиновски Пиш бб, Тетово,
5. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Гостивар, со седиште на ул. Илинденска бб, Гостивар,
6. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Охрид, со седиште на ул. Туристичка бр.6 Охрид,
7. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Кичево, со седиште на бул.Ослободување бр.36, бр.на зграда1, А2, влез3, приземје.
8. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Кавадарци, со седиште на Ул. Илинденска бр.1, влез 2, приземје бр. 5 Кавадарци.
9. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Дебар, со седиште на ул. 8-ми Септември бб, Дебар,
10. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Кочани, со седиште на ул. Теодосие Паунов бр.1 Кочани,
11. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Струмица, со седиште на ул. Ленинова бр. 108, Струмица,

12. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Гевгелија, со седиште на ул. Влатко Кантарџиев бр. 10, Гевгелија,
13. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Пехчево, со седиште на ул. Борис Кидрич бр.6 Пехчево,
14. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Струга, со седиште на ул. Пролетерски бригади бр.10, Струга,
15. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Штип, со седиште на ул. Партизански бб- ТЦ Дујле лок. 12, Штип,
16. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Свети Николе со седиште на Плоштад Илинден Свети Николе,
17. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Ресен, со седиште на ул. Јосиф Јосифовски бр.1 влез 1 приземје Ресен,
18. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Скопје 2- Чаир, со седиште на ул. 7-ма Албанска Бригада, Скопје,
19. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Неготино, со седиште на ул.Ацо Ацилов бб, Неготино,
20. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Демир Хисар со седиште на ул. Битолска бб, Демир Хисар,
21. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Велес, со седиште на ул.Асном бр.9 Велес,
22. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Гостивар 3 , со седиште на Ул.Илинденска бр.272 Гостивар,
23. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Скопје 1 Центар, со седиште на Ул. „Пиринска бр 23” влез 1, кат 5, бр.1 Скопје.
24. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Скопје 5 Арачиново, со седиште ул. 1 бр.186 згр.2 влез 1 к.приземје бр.1 с.Арачиново Скопје.
25. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Скопје 6 со адреса ул.Јужноморавски Бригади бб, бр на зграда 6, влез 1, приземје бр.1 Скопје
26. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Струга 1, со адреса с. Велешта влез.1, кат 1, врој 1, Струга
27. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Куманово 3, со седиште Ул. “3-та Македонска Ударна Бригада” бр.7, Куманово.
28. Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје –Подружница Гостивар со седиште на адреса Ул.Илинденска бр.271, Гостивар.
29. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Прилеп со седиште Ул.Борис Кидрич бр.7, Прилеп.
30. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Гостивар со седиште на адреса ул. Илинденска, зграда бр. 1, влез 2, призмје бр.2, Гостивар
31. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Гостивар со седиште на адреса ул. Илинденска бр. 169, 1-3/1 призмје, Гостивар
32. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Скопје со седиште на адреса Ул.Београдска бр.47, бр.1, влез1, приземје 1, Скопје.
33. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Струга со седиште на адреса Бул. Туристичка бр1, Струга.
34. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Неготино со седиште на Ул.Серта бр.23 Неготино
35. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Тетово 4 со седиште на Автобуска Станица, Деловна Зграда вон стопанство Ул.Борис Кидрич влез 1, приземје 12 А Тетово.
36. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Струга 2 со седиште на адреса Струшки Кепенци бр.1, Струга.

37. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Тетово 5 со адреса ул. Илинденска влез 1, кат 1, бр.3, Тетово.
38. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје –Подружница Скопје со седиште на Ул. Пиринска бр.23 влез 1, приземје Скопје.
39. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Битола 2 со седиште на Ул. Солунска бр.180, бр на зграда 1, влез 1, су Битола.
40. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје -Подружница Скопје со седиште на адреса Ул. Луј Пастер бр на зграда 1, влез 1, приземје, Скопје.
41. Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје-Подружница Штип 2, Ул. Борис Кидрич -30, Бр.1, влез 2, приземје, бр.2 Штип
42. Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје -Подружница Скопје со седиште на адреса Ул. Борис Трајковски бр 147, Скопје.
43. Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје -Подружница Кочани 2 со седиште на адреса Ул. Димитар Влахов блок А, Приземје Кочани.

Основната определба на Секторот за продажба во 2024 година беше стабилен и одржлив раст на продажбата со контролирано неризично портфолио. Од друга страна, оптимизација на трошоците јасно беше во фокусот при организацијата на сите продажни мрежи. Продажната мрежа на Друштвото е организирана да обезбеди достапност на осигурителната понуда до клиентите преку разновидни дистрибутивни канали, со цел да биде секогаш во чекор со потребите на пазарот. Споредено со минатата година остварен е раст на полисирана премија од 36,9% или полисираната премија за 2024 година изнесува 722.415.595 денари додека за 2023 година изнесуваше 527.826.632 денари.

Главни показатели од продажбата се:

Бруто полисирана премија по класи :

Класи на осигурување		2024 реализација	2023 реализација	Промена во % 2024/2023	Структура 2024	Структура 2023
1	Незгода	30.509.350	24.325.215	25,4%	4,2%	4,6%
2	Здравствено осигурување	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
3	Каско - Моторни возила	28.807.440	18.370.107	56,8%	4,0%	3,5%
5	Каско – Авиони	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
6	Каско - пловни објекти	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
7	Карго	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
8	Пожар	4.013.396	3.703.797	8,4%	0,6%	0,7%
9	Други имотни	2.376.703	1.923.692	23,5%	0,3%	0,4%
10	А/О - Моторни возила	650.490.077	473.969.238	37,2%	90,0%	89,8%
11	А/О – авиони	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
12	А/О - пловни објекти	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
13	Општа одговорност	599.481	599.499	0,0%	0,1%	0,1%
15	Гаранции	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
16	Финансиски загуби	0	0	#DIV/0!	0,0%	0,0%
18	Туристичка помош	5.619.148	4.935.084	13,9%	0,8%	0,9%
Вкупно полисирана премија		722.415.595	527.826.632	36,9%	100%	100%

Учество на полисирана премија по класи на осигурување:

Најголемо учество во полисираната премија има осигурувањето од А/О морорни возила и истото учествува со 90,0% (2023: 89,8%) од вкупната полисирана премија, потоа осигурување од Незгода 4,2% (2023: 4,6%), каско осигурувањето 4,0% (2023: 3,5%), имот пожар 0,6% (2023: 0,7%), други имот со 0,3% (2023: 0,4%), здравственото патничко осигурување 0,8% (2023: 0,8%).

Стратегијата на друштвото за 2024 година беше насочена кон постигнување одржлив и профитабилен раст со освојување пазарно учество во трите пазарни сегменти: индивидуални клиенти; МСП (Мали и средни претпријатија) и Големи корпоративни клиенти. Секако, кај секој од овие сегменти се правеше избор на клиентите коишто се сметаат за најквалитетни и најмалку ризични, клиенти правни лица кои имаат стабилен профитабилен раст и развој и индивидуални клиенти кои имаат стабилни приходи, вработени во добротоечки компании, клиенти вработени во јавната администрација.

Фокусот беше ставен на развивање долгорочни и стабилни односи со постојните и со новите корпоративни и индивидуални клиенти од дефинираните целни групи, каде Осигурителната компанија беше препознаена како партнер, притоа користејќи што е можно поголем број на производи и услуги (пакет на производи). Еден од главните приоритети беше интензивирање на напорите при „вкрстената продажба“ и зголемување на стапката на бројот на производи по клиент.

Огромен е просторот за дополнителен раст на продажбата кај пооделни продукти, пред се имотното осигурување. Поради тоа, покрај стандардните продукти од задолжителното и доброволното осигурување, беа воведени веќе подготвени нови четири производи (Осигурување на здравствени установи, менувачници, хотели и Комбинирано осигурување на продавници и услужни дејности), кои нудеа продажба на доброволно имотно осигурување од повеќе секции. Притоа, фокусот повторно беше ставен на стабилноста и на безбедноста наспроти цената.

Задржувањето на постоечките и придобивање на нови клиенти, со пружање на високо ниво на услуга, одржување и градење на стабилни, долгорочни, партнерски односи. Ваквото ниво на услугите се овозможи со соодветна симплификација, дигитализација и автоматизација на процесите.

Штети

Пријавени и исплатени штети

Во 2024 година бројот на пријавени штети е за 50,26% поголем во однос на 2023 година, односно во 2024 година пријавени се вкупно 4.843 штети. Во долунаведената табела се прикажува овој однос за пријавени штети 2024/2023:

Бр.	Продукти	2024	2023	2024/2023
1	АО	4.009	2.169	51,00%
2	ЗПО	131	50	25,96%
3	ИМОТ	40	20	81,82%
4	КАСКО	223	82	57,04%
5	НЕЗГОДА	436	251	45,82%
6	ОДГОВОРНОСТ	4	2	300,00%
	ВКУПНО	4.843	2.574	50,26%

Бруто исплатените штети во 2024 година во вкупен износ се за 28,7% помали во однос на 2023 година, односно во 2024 година се исплатени штети во висина од 250.860.969 мкд (2023: 349.752.659 мкд). За класата на осигурување по автоодговорност која е најзастапената класа во нашиот портфел имаме зголемување за 57,16% на исплатените штети за 2024 во однос на 2023 година. Намалување на исплатените штети во 2024 има кај Зелена Карта за 78,59% во споредба со 2023 година. Зголемување на исплатените штети се забележува и кај Каско за 42,28% во 2024 во однос на 2023 година.

Следи табела на исплатените штети во 2024 година по продукти.

бр.	Продукти	2024	2023	2024/2023
1	АО	181.074.237	115.214.931	57,16%
2	ЗК	46.088.021	215.267.397	-78,59%
3	ЗПО	2.716.474	1.806.324	50,39%
4	ИМОТ	508.151	1.456.344	-65,11%
5	КАСКО	14.035.023	9.864.418	42,28%
6	НЕЗГОДА	6.439.063	6.143.245	4,82%
	Вкупно	250.860.969	349.752.659	-28,27%

Резерви за штети

Резервите за настанатите и пријавените штети (РБНС) и настанати и непријавени штети (ИБНР), се пресметани во согласност со интерните правила на друштвото за осигурување во врска со штетите и Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви и со состојба на 31 декември 2024 година бруто резервите за штети изнесуваат 331.286.240 МКД.

Структурата на штетите во резерва според продуктите за 2024 год. се дадени во следната табела:

Продукти	РБНС	ИБНР	Вкупно
АО	173.918.361	46.271.747	220.190.108
КАСКО	8.219.251	267.438	8.486.688
ИМОТ	1.468.057	95.259	1.563.316
НЕЗГОДА	3.057.523	2.560.373	5.617.897
ЗЕЛЕНА КАРТА	50.950.236	41.841.007	92.791.243
ОДГОВОРНОСТ	234.448	16.652	251.100
ЗПО	1.543.894	841.994	2.385.888
Вкупно	239.391.770	91.894.470	331.286.240

Состојбата на РБНС-настаните, пријавени и неисплатени штети за 2024 година изнесува 239.391.770 мкд, односно за 16,88% во поголем износ во однос на 2023 година. Во следната табела е дадена структурата на штети.

Продукти	2024	2023	2024/2023 год
	РБНС	РБНС	%
АО	173.918.361	2.108.102	8150,00%
КАСКО	8.219.251	4.441.938	85,04%
ИМОТ	1.468.057	681.019	115,57%
НЕЗГОДА	3.057.523	144.599.231	-97,89%
ЗЕЛЕНА КАРТА	50.950.236	51.107.445	-0,31%
ОДГОВОРНОСТ	234.448	133.710	75,34%
ЗПО	1.543.894	1.742.332	-11,39%
Вкупно	239.391.770	204.813.777	16,88%

Состојбата на ИБНР-настанати, но непријавени штети за 2024 година изнесува 91.894.470 мкд, односно за 20,58% во помал износ во однос на 2023 година. Во следната табела е дадена структурата на штети.

Продукти	2024	2023	2024/2023 год
	ИБНР	ИБНР	%
АО	46.271.747	3.228.004	1333,45%
КАСКО	267.438	230.033	16,26%
ИМОТ	95.259	50.488	88,68%
НЕЗГОДА	2.560.373	86.190.431	-97,03%
ЗЕЛЕНА КАРТА	41.841.007	25.214.078	65,94%
ОДГОВОРНОСТ	16.652	94.214	-82,33%
ЗПО	841.994	705.909	19,28%
Вкупно	91.894.470	115.713.157	-20,58%

Реосигурување

Друштвото е должно во друштво за осигурување за активно реосигурување да ги реосигура обврските од договорите за осигурување, над износот што со табелата за максимално покритие е предвидено друштвото да ги покрие со сопствени средства.

Друштвото за осигурување регистрирано за активно реосигурување е должно понудените вишоци на ризици кои не може да ги покрие со сопствени средства да ги реосигура кај други друштва за осигурување регистрирани за активно реосигурување.

Друштвото секоја деловна година донесува Програма за потребите од реосигурување, во зависност од структурата на осигурителното портфолио и да определи со кои договори за реосигурување ќе го обезбеди вишокот на ризик.

Друштвото изготвува и опис на статистичките основи кои се користат за следење на адекватноста на реосигурителното покритие, вклучително со презентација на статистичките методи кои се користени за соодветна процена на ризик.

Друштвото се раководи според насоките на реосигурување на Граве концернот и сите договори за реосигурување се склучени со матичното друштво ГРАЗЕР АГ кој гарантира и нуди оптимална реосигурителна заштита.

Опис на договорите за реосигурување по класи на осигурување

Класа 10

Во однос на класата 10-Осигурување од автоодговорност, (одговорност кон трети лица) вклучувајќи ризици од зелена карта Друштвото има склучено непропорционален договор XL (excess of loss) за реосигурување со максимален самопридржај на Друштвото од 300.000 евра. Договорот е склучен со Грацер Векселзајтиге Осигурително Акционерско Друштво, Грац.

Класа 7(карго), 8 и 9(имот)

Друштвото има непропорционален договор од типот XL (excess of loss) за карго (класа 7) и за имотното осигурување (класа 8 и 9) со максимален самопридржај од 200.000 евра.

Максималното покритие на реосигурителот по овој договор изнесува до 300.000 евра за карго и 9.800.000 евра за имотните осигурувања вклучувајќи ги ризиците – пожар, удар на гром, експлозија, олуја, паѓање на воздушни летала, пари во каса и при пренос, објекти во градба и монтажа, прекин на работа, кршење стакло, провална кражба и разбојништво, излив на вода, природни непогоди вклучително и земјотрес.

Договорот е склучен со Грацер Векселзајтиге Осигурително Акционерско Друштво, Грац.

Друштвото има дозвола за работа за класите 1,3,5,11,12,13,18, но не склучи трети договори за реосигурување во 2023 година и по план за работа доколку ризикот го надминува максималниот самопридржај обезбедува факултативно реосигурување пред склучувањето на оригиналните полиси за осигурување.

Во 2024 е склучен факултативен договор за класа 13-општа одговорност – пропорционален договор со покритие до 500.000 евра, каде самопридржајот е 0% и е цедиран 100 % во Грацер Векселзајтиге Осигурително Акционерско Друштво, Грац.

Финансиски резултат и Финансиска состојба

Друштвото во извештајниот период оствари позитивен финансиски резултат, односно добивка пред оданочување во износ од 43.723.187 МКД и по оданочување во износ од 41.705.072 МКД зголемено за 18.489.524 МКД споредбено со претходна година (2023: добивка 23.215.548 МКД)

Категориите на приходи и на расходи признати до степенот на завршеност на денот на билансот во годината на известувањето детално се дадени подолу.

Опис на позиција	Износ во МКД		промена во %
	31.12.2024	31.12.2023	
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	635.688.774	444.966.438	42,9%
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА	601.622.799	413.436.702	45,5%
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	21.255.247	20.428.897	4,0%
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	3.460.905	1.617.874	113,9%
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОС.	5.757.303	3.839.314	50,0%
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	3.592.520	5.643.651	-36,3%
B. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	591.965.587	421.750.890	40,4%
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)	259.366.967	170.036.483	52,5%
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО	289.624.913	209.501.770	38,2%
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА	434.245	1.957.849	-77,8%
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОС.	33.683.617	26.676.246	26,3%
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	4.761.718	9.337.818	-49,0%
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУПУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	4.094.127	4.240.724	-3,5%
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ	43.723.187	23.215.548	88,3%
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	2.018.115		#DIV/0!
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ	41.705.072	23.215.548	79,6%

❖ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Во 2023 година Друштвото оствари приходи од работење во износ од 635.688.774 МКД што е за **190.722.336 МКД** во повисок обем од остварениот во 2023 година.

Влијание на ова зголемување има:

ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) 188.186.097 МКД

Нето приходите од премија за 2024 година изнесуваат 601.622.799 МКД кое што претставува зголемување во однос на 2023 година за 45,5%, односно за 188.186.097 МКД,

Главна како резултат на :

- Бруто полисирана премија за осигурување 194.588.963 МКД,
- Бруто полисирана премија предадена во реосигурување 11.793.477 МКД,
- Промена во бруто резервата за преносна премија -6.535.913 МКД,
- Промена во бруто резервата за преносна премија дел за реосигурување (-1.145.302 МКД).

ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА 826.350 МКД

Во текот на 2024 година Друштвото реализираше приходи по основ на вложувања во износ од 21.255.247 МКД односно 826.350 МКД над остварените во 2023 година (2023: 20.429.897 МКД).

- Приходи од камати 2.802.882 МКД, поголема реализација на приходите од камати,
- Позитивни курсни разлики -810.213 МКД,
- Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност -832.116 МКД,
- Реализирани добивки од продажба на вложувања -331.512 МКД,
- Останати приходи од вложувања -2.691 МКД

ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ 1.843.031 МКД

Во текот на 2024 година Друштвото реализираше приходи по основ на провизии од Реосигурување во износ од 3.460.905 МКД, и се за 1.843.031 МКД во поголем износ споредбено со претходна година (2023: 1.617.874 МКД).

ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ 1.917.989 МКД

Во 2024 година Друштвото оствари останати осигурителни приходи во износ 5.757.303 МКД, што е за 1.917.989 МКД во повисок обем во споредба со 2023 година.

Зголемениот приходот е како резултат на:

- Приходи од Гарантен Фонд по основ на надомест за обработка на штети од неосигурани и непознати моторни возила 3.889 МКД
- Приходи од Гарантен Фонд по основ на реализирани регресни побарувања (вонсудски и судски) 1.308.372 МКД
- Приходи од друштвата за осигурување по основ на надомест за обработка на услужни исплатени штети 605.678 МКД

ОСТАНАТИ ПРИХОДИ -2.051.131 МКД

Во 2024 година останатите приходи на Друштвото изнесуваат 3.592.520 МКД, и се за 2.051.131 МКД во помал износ споредбено со 2023 година.

Зголемениот приходот е како резултат на:

- Приходи по основ на краткорочни тековни средства 2.632 МКД
- Приходи по основ на казни и надоместоци -290.696 МКД
- Приходи од минати години -199.274 МКД
- Приходи од добивка од Гарантен фонд 178.403 МКД
- Останати финансиски и други приходи -1.742.196 МКД

❖ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Расходите од работењето на Друштвото за 2024 година изнесуваат 591.965.587 МКД, зголемени за **170.214.697 МКД** во споредено со 2023 година (2023: 421.750.890 МКД). Влијание на ова зголемување има:

НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) 89.330.484 МКД

Нето трошоци за штети за 2024 година изнесуваат 259.366.967 МКД (2023: 170.036.483 МКД), споредбено со претходна година претставуваат зголемување за 52,5% или за 89.330.484 МКД во апсолутен износ

- Бруто исплатени штети -98.891.690 МКД
- Приход од бруто реализирани регресни побарувања 304.198 МКД
- Бруто исплатени штети – дел за реосигурување -184.445.073 МКД
- Промени во бруто резервите за штети 187.868.977 МКД
- Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување 183.787.678 МКД

НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО 79.114.086 МКД

Нето трошоците за спроведување на осигурувањето во деловната 2024 година изнесуваат 289.624.913 МКД што претставува раст за 38,2% или 80.123.143 МКД во поголем износ во однос со истиот период од претходна година (2023: 209.501.770 МКД).

- Трошоци за стекнување 71.297.622 МКД,
- Административни трошоци 8.825.521 МКД,

Трошоците за стекнување во 2024 година изнесуваат 226.128.707 МКД (2023: 154.831.085 МКД). Истите учествуваат со 78% во вкупните нето трошоци за спроведување на осигурување.

Односно 22% од нето трошоците за спроведување на осигурување во 2024 година во износ од 63.496.206 МКД (2023: 54.670.685 МКД) се однесуваат на административните трошоци на Друштвото.

ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА -1.523.604 МКД

Трошоците за вложувања во 2024 година изнесуваат 434.245 МКД, и се за 1.523.604 МКД во помал износ во однос на 2023 година (2023: 1.957.849 МКД)

- Негативни курсни разлики -812.264 МКД
- Вредносно усогласување (нерезлизирани загуби) -473.970 МКД
- Останати трошоци од вложување -237.370 МКД

ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ 7.007.371 МКД

Во 2024 година останатите осигурителни технички трошоци изнесуваат 33.683.617 МКД (2023: 26.676.246 МКД) и се за 7.007.371 МКД во поголем износ во однос на 2023 година.

ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА -4.576.100 МКД

Друштвото изврши исправка на вредноста на побарувањата по основ неплатена премија по кој основ искажа трошокот во износ од 4.761.718 МКД (во 2023: 9.337.818 МКД)

ОСТАНАТИ РАСХОДИ ВКЛУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА -146.597 МКД

Во 2024 година останатите расходи вклучувајќи и вредносните усогласувања изнесуваат 4.094.127 МКД, и се помали за 146.597 МКД во однос на 2023 година (2023: 4.240.724 МКД)

- Загуби поради обезвреднување на останатите побарувања, освен на побарувањата по основ на премија 1.876.058 МКД, зголемувањето пред се се должи на ефектот на растот на расход од исправка на останатите побарувања споредбено со претходна година.
- Осатанати расходи -2.022.655 МКД.

ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ

Добивката пред оданочување за деловната година резултира во износ од 44.732.244 МКД зголемувајќи се за 21.516.696 МКД споредбено со претходна година (2023: добивка 23.215.548 МКД).

❖ ФИНАНСКА ПОЛОЖБА

Вкупната Актива на Друштвото на 31.12.2024 година изнесува 1.106.611.478 МКД и забележува зголемување за 14,4% или во износ од 139.282.741 МКД во споредба со претходна година (2023: 967.328.737 МКД).

НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА на 31.12.2024 година изнесуваат 901.312 МКД опфаќат 0,1% од активата и се намалени за -314.529 МКД во споредба со претходна година (2022: 1.215.841 МКД). Вклучуваат воглавно набавка на нов софтвер и надградба на постоечки софтвер, за подобрување на оперативната работа.

ВЛОЖУВАЊА на 31.12.2024 година изнесуваат 798.818.567 МКД и се зголемени за 126.385.956 МКД споредбено со претходна година (2023: 672.432.611 МКД), опфаќат 72,2% од активата, се состојат од вложувања во заеднички контролирани ентитети преку вложувањето во Националното Биро за осигурување, вложувањата во банкарски депозити, вложувања во хартии од вредност, вложувања во удели во инвестициските фондови.

Зголемувањето на Вложувањата за 126.385.956 МКД, се должи на:

- зголемување на вложувањата во Гарантниот Фонд на НБО за 4.388.297 МКД,
- намалување на вложувањата во државни записи за -19.313.322 МКД,
- зголемување на вложувањата во државни обврзници за 60.000.000 МКД,
- зголемување на вложувањата во удели во инвестициските фондови за 33.310.981 МКД
- зголемување на вложувањата во банкарски депозити за 48.000.000 МКД

ДЕЛ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ на 31.12.2024 година изнесуваат 50.537.105 МКД и се намалени за 14.859.447 МКД споредбено со претходна година (2022: 65.396.552 МКД), опфаќат 4,6% од активата на билансот.

ПОБАРУВАЊАТА се состојат од побарувања од непосредни работи во осигурување, и останати побарувања. Вкупните побарувања на 31.12.2024 година изнесуваат 119.524.351 МКД и се намалени за 4.024.341 МКД споредбено со претходна година (2023: 123.548.692 МКД); опфаќаат 7,9% од активата на билансот.

ОСТАНАТИ СРЕДСТВА на 31.12.2024 година изнесуваат 21.669.578 МКД и се зголемени за - 6.069.087 МКД во споредба со претходна година (2023: 15.600.491 МКД), опфаќаат 2,0% од активата на билансот. Останатите средства се состојат од материјални средства кои служат за вршење на дејноста, парични средства и останати парични еквиваленти, и залихи на ситен инвентар.

АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА на 31.12.2024 година изнесуваат 115.160.565 МКД, и се зголемени за 26.496.394 МКД во споредба со претходна година (2023: 88.864.171 МКД), опфаќаат 10,4% од активата на билансот.

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ на 31.12.2024 година изнесува 315.222.664 МКД и се зголемени за 42.713.313 МКД во споредба со претходна година (2022: 272.509.351 МКД), опфаќаат 28,5% од пасивата на билансот.

БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ на 31.12.2024 година изнесуваат 692.513.857 МКД и се зголемени за 92.608.983 МКД во споредба со претходна година (2023: 599.904.874 МКД), опфаќаат 62,6% од пасивата на билансот.

Зголемувањето на бруто техничките резерви се состои од :

- Бруто резерви за преносни премии 81.849.678 МКД
- Бруто резерви за штети 10.759.305 МКД

ОСАТАНАТИ РЕЗЕРВИ на 31.12.2024 година изнесуваат 2.852.945 МКД, и се зголемени за 1.336.231 МКД во споредба со претходна година (2023: 1.516.714 МКД), опфаќаат 0,2% од пасивата од билансот.

ОБВРСКИТЕ на 31.12.2024 година изнесуваат 68.418.226 МКД и се намалени за 3.282.738 МКД во споредба со претходна година (2023: 71.700.964 МКД), опфаќаат 6,2% од пасивата на билансот. Обврските се состојат од обврски од непосредни работи во осигурување, обврски од работи на соосигурување и реосигурување, и останати обврски.

Технички резултат од работењето по класи за 2024 година

ГРАВЕ неживот А.Д. Скопје										
Текнички резултат од работењето по класи за 2024 година										
Ред. Број	Н А З И В	Лични незгоди (01)	Каско осигурување (03)	Карго (07)	Осигурување на имот (08)	Осигурување на имот (09)	АО вкупно (10)	Одговорност (13)	Здравствено осигурување (18)	ВКУПНО
1	Бруто полисирана премија	30.509.350	28.807.440	-	4.013.396	2.376.703	650.490.077	599.481	5.619.148	722.415.595
2	Бруто полисирана премија предадена во реосиг.	-	-	-	4.995.504	2.958.300	30.377.050	-	-	38.330.854
3	Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за	-	-	-	-	-	-	(612.264)	-	(612.264)
4	Промена на преносната премија	2.035.112	6.126.204	-	(27.386)	180.553	73.549.905	(20.568)	5.856	81.849.678
5	НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (1-2+ 3-4)	28.474.238	22.681.236	-	(954.723)	(762.150)	546.563.122	7.785	5.613.291	601.622.799
6	Останати осигурително технички приходи, намалени за	243.145	229.581	-	31.985	18.941	5.184.091	4.778	44.782	5.757.303
7	Останати приходи	297.883	281.266	-	39.185	23.205	6.351.168	5.853	54.863	7.053.425
8	ВКУПНО ПРИХОДИ (5+6+7)	29.015.265	23.192.083	-	(883.552)	(720.004)	558.098.382	18.416	5.712.937	614.433.527
9	ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ	6.720.854	17.849.740	-	980.177	-	231.138.899	23.175	2.654.122	259.366.967
а	Бруто исплатени штети	6.439.063	14.035.023	-	508.151	-	227.162.258	-	2.716.474	250.860.969
б	Бруто исплатени штети - дел за реосигурување	-	-	-	359.783	-	14.249.062	-	-	14.608.845
в	Промена во бруто резерва за штети	281.791	3.814.717	-	831.809	-	5.870.166	23.175	(62.352)	10.759.306
г	Промена во бруто резерва за штети - дел за рео.	-	-	-	-	-	(14.247.183)	-	-	(14.247.183)
д	Намалување за приходот од бруто реализирани регреси	-	-	-	-	-	1.891.646	-	-	1.891.646
10	ПРОМЕНИ ВО бруто еквализациона резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ПРОМЕНИ ВО останатите бруто технички резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ	9.468.508	8.061.906	-	1.434.690	602.455	206.062.859	173.842	324.446	226.128.707
а	Провизија	8.660.618	8.221.146	-	1.333.441	484.772	199.199.857	138.741	24.026	218.062.601
б	Останати трошоци за стекнување	1.510.680	1.426.410	-	198.725	117.683	32.209.227	29.683	278.234	35.770.642
в	Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	(702.790)	(1.585.649)	-	(97.476)	-	(25.346.224)	5.417	22.186	(27.704.536)
14	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ	2.681.598	2.532.009	-	352.755	208.899	57.174.364	52.691	493.891	63.496.206
15	Останати осигурително технички трошоци , намалени за	33.437	466.529	-	4.398	2.605	33.169.832	657	6.158	33.683.617
16	Врдносно усогласување на побарувањата по основ на	(85.976)	823.953	-	-	461.638	3.548.617	(20.039)	33.525	4.761.718
17	Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласува	172.905	163.260	-	22.745	13.469	3.686.506	3.397	31.845	4.094.127
18	ВКУПНО ТРОШОЦИ (9+10+11+12+13+14+15+16+17)	18.991.325	29.897.398	-	2.794.765	1.289.066	534.781.077	233.723	3.543.988	591.531.342
19	Добивка (+) /Загуба (-) (8-18)	10.023.940	(6.705.315)	-	(3.678.317)	(2.009.070)	23.317.305	(215.307)	2.168.949	22.902.185

Коефициенти на :	Лични незгоди (01)	Каско осигурување (03)	Карго (07)	Осигурување на имот (08)	Осигурување на имот (09)	АО вкупно (10)	Одговорност (13)	Здравствено осигурување (18)	ВКУПНО
Трошоци за Штети (9/5)	23,6	78,7	-	(102,7)	-	42,3	297,7	47,3	43,1
Промени во бруто еквализационата резерва (10/5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во останатите бруто технички резерви(11/5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за попусти (12/5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за стекнување (13/5)	33,3	35,5	5,0	(150,3)	(79,0)	37,7	2.232,9	5,8	37,6
Административни трошоци (14/5)	9,4	11,2	8,8	(36,9)	(27,4)	10,5	676,8	8,8	10,6
Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување (15/5)	0,1	2,1	0,1	(0,5)	(0,3)	6,1	8,4	0,1	5,6
Врдносно усогласување на побарувањата по основ на премија (16/5)	(0,3)	3,6	-	-	(60,6)	0,6	(257,4)	0,6	0,8
Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања (17/5)	0,6	0,7	0,6	(2,4)	(1,8)	0,7	43,6	0,6	0,7
Комбиниран коефициент	66,7	131,8	14,4	(292,7)	(169,1)	97,8	3.002,1	63,1	98,3

ГРАВЕ неживот А.Д. Скопје										
Коефициент на штети за 2024 година										
Р/Број	Н А З И В	Лични незгоди (01)	Каско осигурување (03)	Карго (07)	Осигурува ње на имот (08)	Осигурувањ е на имот (09)	АО вкупно (10)	Одговорност (13)	Здравствено осигурување (18)	ВКУПНО
1	Бруто полисирана премија	30.509.350	28.807.440	0	4.013.396	2.376.703	650.490.077	599.481	5.619.148	722.415.595
2	Бруто полисирана премија предадена во реосигур.	-	-	-	4.995.504	2.958.300	30.377.050	-	-	38.330.854
3	Промена во бруто резервата за преносна премија – дел 3	-	-	-	-	-	-	(612.264)	-	(612.264)
4	Промена на преносната премија	2.035.112	6.126.204	-	(27.386)	180.553	73.549.905	(20.568)	5.856	81.849.678
5	НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (1-2+3-4)	28.474.238	22.681.236	0	(954.723)	(762.150)	546.563.122	7.785	5.613.291	601.622.799
6	ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ	6.720.854	17.849.740	-	980.177	-	231.138.899	23.175	2.654.122	259.366.967
а	Бруто исплатени штети	6.439.063	14.035.023	-	508.151	-	227.162.258	-	2.716.474	250.860.969
в	Бруто исплатени штети - дел за реосигурување	-	-	-	359.783	-	14.249.062	-	-	14.608.845
б	Промена на резервација за штети	281.791	3.814.717	-	831.809	-	5.870.166	23.175	(62.352)	10.759.306
в	Промена на резервација за штети - дел за рео	-	-	-	-	-	(14.247.183)	-	-	(14.247.183)
г	Намалување за приходот од бруто реализирани регресн	-	-	-	-	-	1.891.646	-	-	1.891.646
7	ПРОМЕНИ ВО БРУТО ЕКВИЛИЗАЦИОНАТА РЕЗЕРВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Лични незгоди (01)	Каско осигурување (03)	Карго (07)	Осигурува ње на имот (08)	Осигурувањ е на имот (09)	АО вкупно (10)	Одговорност (13)	Здравствено осигурување (18)	ВКУПНО
	Трошоци за Штети (9/5)	23,6	78,7	-	(102,7)	-	42,3	297,7	47,3	43,1
	Промени во бруто еквализационата резерва (10/5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Годишниот извештај за работењето за годината што завршува на 31 Декември 2024 е разгледан и одобрен од Надзорниот Одбор на Друштвото и е потпишан во негово име од:



Г-дин Селаудин Имами
Член на Управен одбор



Г-дин Ненад Стаменков
Член на Управен одбор



Г-ра Елизабета Божиновска
Претседател на Управен одбор



ПРИЛОЗИ

БУ: Биланс на успех

БС: Биланс на состојба

МС: Маргина на солвентност

КС: Пресметка на капиталот

ВТР: Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви

БУ: Биланс на успех
01.01.2024 – 31.12.2024

Опис на позиција	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223а+224+225)	200	635.688.774	444.966.438
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	601.622.799	413.436.702
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	722.415.595	527.826.632
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	38.330.854	26.537.377
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	81.849.678	88.385.591
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209	-612.264	533.038
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210	21.255.247	20.428.897
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212	0	0
2.1 Приходи од наемнини	213		
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		
3. Приходи од камати	216	18.699.350	15.896.468
4. Позитивни курсни разлики	217	244.916	1.055.129
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	2.227.004	3.059.120
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219	83.977	415.489
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221	83.977	415.489
6.3 Останати финансиски вложувања	222		
7. Останати приходи од вложувања	223		2.691
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223а	3.460.905	1.617.874
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	5.757.303	3.839.314
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	3.592.520	5.643.651
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226	591.965.587	421.750.890
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	259.366.967	170.036.483
1. Бруто исплатени штети	228	250.860.969	349.752.659
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229	1.891.646	1.587.448
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231	14.608.845	199.053.918
5. Промени во бруто резервите за штети	232	10.759.306	-177.109.671
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234	-14.247.183	-198.034.861
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	0	0
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236	0	0
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239	0	0
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242	0	0
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245	0	0
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	0	0
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251	289.624.913	209.501.770
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	252	226.128.707	154.831.085
1.1 Провизија	253	218.062.601	153.656.818

1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253a	34.194.988	30.521.887
1.3 Останати трошоци за стекнување	254	1.575.654	1.379.420
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255	-27.704.536	-30.727.040
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256	63.496.206	54.670.685
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257	1.458.750	1.094.340
2.2 Трошоци за вработените (258a+258b+258г+258д)	258	22.341.308	21.538.050
2.2.1 Плати и надоместоци	258a	13.918.550	13.434.506
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б	1.164.639	1.260.387
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в	5.865.607	5.708.805
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д	1.392.512	1.134.352
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		
2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в)	260	39.696.148	32.038.295
2.4.1 Трошоци за услуги	260a	33.413.890	26.700.085
2.4.2 Материјални трошоци	260б	3.037.394	2.717.220
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в	3.244.864	2.620.990
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261	434.245	1.957.849
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		
2. Трошоци за камати	263		
3. Негативни курсни разлики	264	374.888	1.187.152
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		473.970
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266	0	0
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		
5.3 Останати финансиски вложувања	269		
6. Останати трошоци од вложувања	270	59.357	296.727
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	33.683.617	26.676.246
1. Трошоци за превентива	272		
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	33.683.617	26.676.246
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	4.761.718	9.337.818
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	4.094.127	4.240.724
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276	43.723.187	23.215.548
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277	0	0
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	2.018.115	
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280	41.705.072	23.215.548
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281	0	0

БС: Биланс на состојба

01.01.2024 – 31.12.2024

Опис на позицијата	Број на пози- ција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	4	5
АКТИВА			
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	901.312	1.215.841
1. Гудвил	002		
2. Останати нематеријални средства	003	901.312	1.215.841
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004	798.818.567	672.432.611
I. ЗЕМЛИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005	0	0
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	0	0
1.1 Земјиште	007		
1.2 Градежни објекти	008		
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	0	0
2.1 Земјиште	010		
2.2 Градежни објекти	011		
2.3 Останати материјални средства	012		
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013	20.657.087	16.268.790
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		

2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020	20.657.087	16.268.790
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021	778.161.480	656.163.821
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	29.146.131	48.459.453
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023	29.146.131	48.459.453
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025	521.230.667	461.230.667
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027	521.230.667	461.230.667
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030	105.784.682	72.473.701
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034	105.784.682	72.473.701
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	122.000.000	74.000.000
4.1 Дадени депозити	036	122.000.000	74.000.000
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		
4.3 Останати заеми	038		
4.4 Останати пласмани	039		
5. Деривативни финансиски инструменти	040		
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042	50.537.105	65.396.552
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043	2.150.196	2.762.460
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045	48.386.909	62.634.092
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051	0	470.379
1. Одложени даночни средства	052		
2. Тековни даночни средства	053	0	470.379
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054	119.524.351	123.548.692
І. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	97.848.183	76.836.390
1. Побарувања од осигуреници	056	97.848.183	76.836.390
2. Побарувања од посредници	057		
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		
ІІ. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059	9.276.714	0
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061	9.276.714	
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		
ІІІ. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	12.399.454	46.712.302
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064	4.240.446	6.142.409
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065	8.159.008	7.905.297
3. Останати побарувања	066	0	32.664.596
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068	21.669.578	15.600.491
І. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЛИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	3.742.038	3.778.955
1. Опрема	070	2.379.071	2.415.988
2. Останати материјални средства	071	1.362.967	1.362.967
ІІ. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	17.927.540	11.821.536
1. Парични средства во банка	073	17.927.540	11.821.536
2. Парични средства во благајна	074		
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		

III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	115.160.565	88.664.171
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		
2. Одложени трошоци на стекнување	080	111.248.425	83.543.889
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081	3.912.140	5.120.282
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083	1.106.611.478	967.328.737
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084	66.325.714	66.466.310
ПАСИВА			
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	314.213.607	272.509.351
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086	513.701.748	513.701.748
1. Запишан капитал од обични акции	087	513.701.748	513.701.748
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		
3. Запишан а неуплатен капитал	089		
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091	-51.219	-50.403
1. Материјални средства	092		
2. Финансиски вложувања	093	-51.219	-50.403
3. Останати ревалоризациони резерви	094		
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095	50.999.828	50.999.828
1. Законски резерви	096	50.999.828	50.999.828
2. Статутарни резерви	097		
3. Резерви за сопствени акции	098		
4. Откупени сопствени акции	099		
5. Останати резерви	100		
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101	0	0
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102	292.141.822	315.357.370
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103	41.705.072	23.215.548
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104	0	0
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	692.513.857	599.904.874
I. Бруто резерви за преносни премии	107	361.227.617	279.377.939
II. Бруто математичка резерва	108		
III. Бруто резерви за штети	109	331.286.240	320.526.935
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		
V. Бруто еквилизациона резерва	111		
VI. Бруто останати технички резерви	112		
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114	2.852.945	1.516.714
1. Резерви за вработени	115	1.843.888	1.516.714
2. Останати резерви	116	1.009.057	
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	3.096.567	1.212.287
1. Одложени даночни обврски	118		
2. Тековни даночни обврски	119	3.096.567	1.212.287
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	68.418.226	71.700.964
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122	0	0
1. Обврски спрема осигуреници	123	0	0
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	9.276.549	23.514.017
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127	9.276.549	23.514.017
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	59.141.677	48.186.947
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131	31.417.728	34.844.106
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		
3. Останати обврски	133	27.723.949	13.342.841
З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134	25.516.276	20.484.547
С. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+С	136	1.106.611.478	967.328.737
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137	66.325.714	66.466.310

МС_1 (н.о.) Потребно ниво на маргината на солвентност

		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување на кое се применуваат одредбите од член 75 став 6 од Законот	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	722.415.595	527.826.632
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	110.691.000	95.008.794
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	17.194.495	0
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4		
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5		
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6	127.885.495	95.008.794
Бруто исплатени штети	7	250.860.969	349.752.659
Нето исплатени штети	8	236.252.124	150.698.741
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)	9	0,94	0,50
Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])	10	120.438.106	47.504.397
Референтен период (во години)	11	3	3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	718.482.948	609.766.638
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	331.286.240	320.526.934
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	486.442.943	202.388.246
Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])	15	187.775.415	242.635.109
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26	16	48.821.608	63.085.128
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23	17	0	0
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18		
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19		
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20	48.821.608	63.085.128
Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])	21	45.978.490	31.542.564
Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10],[21]))	22	120.438.106	47.504.397

МС_2 (н.о.): Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност	1	120.438.106	47.504.397

КС: Пресметка на капиталот

	Озн ака	Износ 100
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8-I9-I10-I11-I12-I13)	I	313.312.295
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акцио. кап. од кумулативни приоритетни акции	I1	513.701.748
Премии од емитирани обични акции	I2	
Законски и статутарни резерви	I3	50.999.828
Пренесена нераспределена добивка	I4	-
Нераспределена добивка од тековната година	I5	41.705.072
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	
Долгорочни нематеријални средства	I7	901.312
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	292.141.822
Нереализирана загуба од сопственички инструменти распо. за продажба мерени по објективна вредност	I9	
Нереализирана загуба од вреднување на финансиските средства расположливи за продажба	I10	51.219
Нето негативни ревалоризациски резерви и останатите разлики од вреднување коишто произлегуваат од вложувања во придружени друштва или заед. Влож. коишто се вред. со користење на методот на главнина	I11	
Останати одбивни ставки поради непочитување на ограничувањата при вложување на средствата од капиталот, предвидени во членот 73-а од ЗСО	I12	
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4+II5+II6), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	
Субординирани должнички инструменти	II3	
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	
Нереализирана добивка од ревалор. на сопств. Инстр. коишто се распол. за прод. и мерени по обје. Вред.	II5	
Нереализир. добивка од ревалоризац. на должни. инстр. Располо. за прод., мерени по објек. вредност	II6	
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	313.312.295
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други влож. во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	
КАПИТАЛ I + II – IV	V	313.312.295

Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	120.438.106
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	
Капитал	VI3	313.312.295
Гарантен фонд*	VI4	184.485.000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 -VI4)	VI5	128.827.295
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	192.874.189
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	

*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот

ВТР: Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви

	Број	Дозволен %	Остварен износ	Остварен %
		1	2	3
Видови дозволени вложувања	I			
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	I1	3%	17.927.540	3%
Депозити во банки ко имаат дозвола издадена од НБРМ	I2	60%	122.000.000	12%
Хартии од вредност издадени до Р.М или НБРМ	I3	80%		0%
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ	I4	80%	550.376.798	71%
Обврзници и други должнички хартии од вредност кои ги издаваат или за кои гарантираат единиците на локалната самоуправа на РМ	I5	10%		0%
Обврзници и други должнички хартии со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ	I6	35%		0%
Обврзници и други должнички хартии со кои не се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ, ако нивен издавач е правно лице со седиште во РМ	I7	5%		0%
Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ	I8	25%		0%
Акции со кои не се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ, ако нивен издавач е правно лице со седиште во РМ	I9	5%		0%
Удели во трговски друштва во РМ	I10	5%		0%
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ	I11	20%	105.784.682	14%
Долгорочни обврзници и други долгорочни хартии од вредност чиј издавач е земја членка на ЕУ или земја членка на ОЕЦД	I12	20%		0%
Долгорочни обврзници и други долгорочни хартии од вредност чиј издавач е странски правен субјект од земја членка на ЕУ или земја членка на ОЕЦД	I13			0%
Акции чиј издавач е странско акционерско друштво со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во земјите членки на ЕУ или земјите членки на ОЕЦД	I14			0%
Удели на инвестициски фондови со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во земја членка на ЕУ или земја членка на ОЕЦД	I15			0%
Друг вид на вложување согласно правилата на АСО, под услов тоа да не е во спротивност со став (2) од член 89 од ЗСО	I16			0%
Вложувања кои не се предвидени со Правилникот	II			0,0%

НАПОМЕНА: Вложувањата од точка 5 и точка 8 од оваа табела не смеат да надминат 5 % кај ист издавач и вложувањата од точка 7 и точка 9 од оваа табела не смеат да надминат 1 % кај ист издавач.

Ставка	Број	Износ
Вкупно дозволени вложувања на средства	III	796.089.020
Вкупно нето технички резерви	IV	641.976.752
Резерви за преносни премии	IV1	359.077.421
Резерви за бонуси и попусти	IV2	0
Резерви за штети	IV3	282.899.331
Други технички резерви	IV4	
Еквализациона резерва	IV5	
Разлика (IV-III)	V	154.112.268